

There are no translations available.



Системот за електронско издавање на дозволи за градење има за цел да го олесни процесот на издавање на одобренија за градба. Преку истиот е овозможено следење на целокупниот процес на издавање на одобренија, преку управување до процесот и потребните чекори, документи, проследување до надлежните институции и сектори, а сето тоа со запазување на законските рокови и надлежности. Процесот го опфаќа целиот циклус од поднесување на барање до издавање на одобрение за градба, како за категорија 1 на градби на државно ниво, така и на ниво на секоја општина за градба од категорија 2.

Со користење на Системот ќе биде овозможена подобра евиденција и преглед на новите барања и оние кои се завршени, поголема контрола на целиот процес, транспарентност во секое ниво од процесот на барањата, зголемување на ефикасноста во работењето, зголемување на продуктивноста и капацитетот за процесирање на барања, увид во запазување на роковите и дигитално поврзување со општините.

Со помош на ова упатство ќе се обидеме на едноставен и прегледен начин да ве воведеме во постапката на изразување на мислење од процесот на издавање на електронски одобренија за градење, со цел понатамошно користење на придобивките кои истиот ги нуди.



[Проблеми при користење на Системот](#)
[Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин.](#)

Документи за издаване на одобрение за градење по електронски пат

Written by Живко Каликов

Wednesday, 19 June 2013 11:37



[Електронски довери - упатство за подносителите.](#)



[Електронски довери - упатство за институции.](#)



[Електронски довери - упатство за институции.](#)



Всички потребители на системот треба да ја знаат адресата на адресот на издавање на градење на интернет-страницата на системот. Адресата на издавање на градење на интернет-страницата на системот е: <http://www.mpd.gov.mk>